



Република Северна Македонија  
Државен завод за статистика

### Образец ЛОВ.11

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018 - 2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20 и 300/20).

### ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛОВОТ ВО 2022 ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект-назив \_\_\_\_\_

(единицата во состав, локалната единица, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) \_\_\_\_\_

Реден број на единицата во состав (локалната единица) \_\_\_\_\_

Општина \_\_\_\_\_

Населено место \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ куќен број \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Е - пошта \_\_\_\_\_

Дејност според НКД, рев. 2 \_\_\_\_\_

Табела 1. Бројна состојба на дивечот (ловна година 01.04.2022 - 31.03.2023)

		Бројна состојба (есенско пребројување)	Предвиден отстрел	Извршен отстрел	Внесен жив дивеч во ловиштето
а	б	1	2	3	4
Бројна состојба на дивечот без заштита					
01	Волк				
02	Лисица				
03	Куна				
04	Ласица				
05	Твор				
06	Голем корморан				
07	Јастреб кокошкар				
08	Врана гачец				
09	Пепелава врана				
10	Чавка				
11	Страчка				
12	Сколовранец				
Бројна состојба на дивечот под заштита					
01	Елен обичен				
02	Елен лопатар				
03	Срна				
04	Дивокоза				
05	Муфлон				
06	Дива свиња				
07	Зајак				
08	Полска еребица				
09	Еребица камењарка				
10	Лештарка				
11	Фазан				
12	Потполошка				
13	Грлица				
14	Гулаб гривнеж				
15	Шљука				
16	Пајка глуварка				
17	Пајка берија				
Бројна состојба на дивечот под трајна заштита					
01	Мечка				
02	Рис				
03	Дива мачка				
04	Јазовец				
05	Видра				
06	Чакал				

Табела 2. Работници

а	б	Вкупно (2+3)	Вработени работници				Од вработените работници од колона 1:			
			неопределено време		определено време		шумарски инженери и техничари	ловочувари	админис- тративни работници	други работници
			мажи	жени	мажи	жени				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Вкупно									
02	Во ловните друштва									
03	Во ЈП „Национални шуми“ (подружници)									
04	Други правни субјекти што стопанисуваат со дивечот									
05	Национални паркови									

Табела 3. Ловно-стопански и ловно-технички објекти

Состојба на 31.12.2022 година

01	Ловни куќи	
02	Управни згради	
03	Огради за сместување на дивечот	
04	Објекти за сместување на дивечот	
05	Набљудувачници	
06	Хранилишта за ситен дивеч	
07	Хранилишта за крупен дивеч	

Табела 4. Ловишта и ловци

Состојба на 31.12.2022 година

01	Број на ловишта	
02	Површина на ловиштата во хектари	вкупна
03		ловна
04		неловна
05	Број на ловци - членови	

Потребно време за пополнување на извештајот    минути

## ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Извештајот се поднесува годишно.

Извештај поднесуваат ловчките друштва, здруженијата на ловците, подружниците на ЈП „Национални шуми“, националните паркови и други правни субјекти што стопанисуваат со дивечот.

**1. Бројна состојба на дивечот**

Бројната состојба на дивечот е утврдена според ловната година (01.04.2022-31.03.2023) при есенското пребројување.

Податоците за предвидениот и извршениот отстрел на дивечот и внесениот жив дивеч во ловиштето се искажуваат врз основа на ловно-стопанската евиденција.

Податоците за ловно-техничките објекти, како и податоците за ловиштата и ловците, се однесуваат на календарската 2022 година.

**2. Работници**

Податоците за работниците се даваат врз основа на евиденцијата што се води во извештајната единица. Ако не се води евиденција на работниците според дејностите, работниците се распределуваат на дејности според работното време што го потрошиле во текот на годината. Податокот за бројот на работниците се дава според состојбата на 31.12.

**3. Ловно-стопански и ловно-технички објекти на 31.12. 2022 година**

Солишта, набљудувачници, хранилишта, огради и објекти за сместување дивеч претставуваат ловно-технички објекти што се изградени во ловиштето.

Се искажуваат податоци само за оние згради и објекти што се целосно изградени во годината за која се поднесува извештајот.

**4. Ловишта и ловци во 2022 година**

Број на ловишта е вкупниот број ловишта во кои субјектот го користи дивечот или стопанисува со него до давањето на дивечот на користење по пат на концесија.

Под „површина на ловиште“ се подразбира вкупната површина на ловиштето на извештајната единица што го поднесува извештајот.

Ловна површина во ловиштето претставуваат деловите од ловиштата на кои постојат услови за стопанисување со дивечот, и тоа: шуми, пасишта, ораници, трски и друга вкупна ловно-продуктивна површина во ловиштето што се утврдуваат во посебни ловно-стопански основи за секое ловиште посебно.

На ден \_\_\_\_\_ 2023 година

Податоците ги внесол

(М.П.)

Раководител